

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Тони Јованчевски од Скопје УП2 09-235/20 од 3 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-788 од 9 октомври 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-788 од 9 октомври 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Тони Јованчевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-235/20 од 3 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-788 од 9 октомври 2020 година издадено од КЕЦ Велес, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, приклучокот не може да биде решен со изградба или реконструкција на нисконапонската мрежа. Единствено решение е нов среднонапонски вод, нова трафостаница и нова нисконапонска мрежа. Нема ДУП за тоа подрачје, падот на напон е 23%, трафостаницата е на 1200 метри од објектот.

На 29 декември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се заклучи Електродистрибуција да достави GIS скица со вцртана мрежа, објект и информација за состојбата со потенцијални баратели на приклучок во околината, при што на 15 јануари 2021 година истата беше доставена.

На седницата одржана на 20 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-235/20 од 3 декември 2020 година со прилог:
 - Решение за одбивање 11-788 од 9 октомври 2020 година
 - Имотен лист бр. 544 за КП бр. 1163/2, КО Горно Коњари
2. Одговор на приговор од 28 декември 2020 година со прилог:
 - БСП-1 Образец од 30 септември 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 235/20
28 јануари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски